



ОГЛАС БР.04/2018 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1		2	3	4
НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
1	Регионална дирекција Битола бр.26-19/14-10/4-7 Прва електронска јавна аукција	Стан на ул.Партизанска бр.4, вл.ЛА1, кат 2, бр.9, 88 м2, помошни простории 6 м2, К.П. 2651 /1, И.Л.100836, КО Струга	4.850.013,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струга на ул.Партизанска бр.3, на 16.04.2018 г. од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 од 11 до 13 ч.на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
2	Регионална дирекција Скопје бр.28-169/33 Втора електронска јавна аукција	Градежно неизградено земјиште 2770.87 м2, викано место (Тумба Русалије), скица 0, Катастарска култура ГЗ, ГНЗ, КП 356/3, И.Л.742, КО Којлија Градежно неизградено земјиште 117.16 м2, викано место Тумба Русалије, скица 13, Катастарска култура ГЗ, ГНЗ, К.П.341/3, И.Л.742, КО Којлија	5.541.740,00 234.320,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје Петровец, на 19.04.2018 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
3	Регионална дирекција Скопје бр.28-169/41 Прва електронска јавна аукција	Земјоделско земјиште 1313.12, викано место (Јурија), скица 8, Катастарска култура 33, Н, 3, К.П. 229/2, И.Л. 52749, КО Визбегово	1.181.808,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје-Бутел, на ден 19.04.2018 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
4	Регионална дирекција Штип бр.28-15/11 Прва електронска јавна аукција	Помошни објекти 20м2, К.П.10013, И.Л.1254 место викано (Кочо Рацин 1) КО Свети Николе	230.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Свети Николе на ул.Кочо Рацин 1, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391
5	Регионална дирекција Штип бр.28-15/12 Прва електронска јавна аукција	Градежно неизградено земјиште 383м2 К.П. бр. 16290, И.Л. 78800, дел 6 Место викано (Суви ливади) КО Куманово Земјоделско земјиште, нива, К.П.16289/2, 177м2, К.П.16289/5, 56м2, К.П. 16291/1, 481м2, К.П.16291/3, 429м2, К.П.16291/4, 591м2, К.П.16291/5, 542м2, К.П. 16291/6, 90 м2, К.П.16292/2, 46м2, К.П.16293/2, 83м2, К.П.16293/3 9м2, И.Л.37330, место викано (Суви Ливади) КО Куманово	825.000,00 2.254.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Куманово, место викано (Суви ливади), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391
ДВИЖНИ СТВАРИ				
6	Регионална дирекција Штип бр.28-15/3-2 Петта електронска јавна аукција	ПМВ FIAT PUNTO, КО-6986-AB, 2005 година	100.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391
7	Регионална дирекција Штип бр.28-15/2-2 Четврта електронска јавна аукција	ПМВ VOLKSVAGEN PASSAT, КО-3990-AB, 2012 година	940.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Свети Николе с.Црнилишта, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391
8	Регионална дирекција Штип бр.28-15/10 Прва електронска јавна аукција	ТМВ FAP 42 MERCEDES, SN-2237-AB, 1989 година	103.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Свети Николе с.Црнилишта, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391
9	Регионална дирекција Скопје бр.28-169/35 Седумнаесетта електронска јавна аукција	ПМВ MERCEDES BENZ E 200 TNG, SK-7013-AG, 1999 година	107.973,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул. 11 Октомври бр. 27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
10	Регионална дирекција Скопје бр. 28-169/39 Шестта електронска јавна аукција	ТМВ FIAT DUKATO, SK-792-UM, 2010 година	420.660,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
11	Регионална дирекција Скопје бр.28-169/40 Втора електронска јавна аукција	ПМВ ALFA-ROMEO, SK-467-OL, 2004 година ПМВ FIAT PUNTO FIORINO 1.7, SK-757-GK, 1996 година (не е во возна состојба)	180.000,00 30.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
12	Регионална дирекција Струмица бр.28-140/3 Прва електронска јавна аукција	ПМВ HYUNDAI GK/B/W COUPE, SR-4062-AC, 2004 година	200.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
13	Регионална дирекција Скопје бр.28-169/37 Тринаесетта електронска јавна аукција	ПМВ OPEL ASTRA GL 1.7 DIT, SK-335-PI, 2000 година	86.100,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул. 11 Октомври бр. 27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
14	Регионална дирекција Тетово бр.28-8/8203-Т/13 Петта електронска јавна аукција	ТМВ PEUGEOT BOXER FT 2.2 HDI 74 , TE-237-CR, 2005 година	198.365,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул.Булевар Кузман Јосифовски Питу бр.1, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Аргент Чиче, тел.076/464-648
15	Регионална дирекција Битола бр.22-16/6-57/13 Слободна комерцијална продажба	ПМВ ZASTAVA 101 SKALA, OH-969-AP, 1995 година		Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид на ул.Дејан Војвода бр.284, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел. 076/464-056
16	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-207/10 Слободна комерцијална продажба	ПМВ FIAT DUKATO, 230 L, OH-461-BR, 1997 година		Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид на ул. Железничка бр. 103, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел. 076/464-056
17	Регионална дирекција Битола бр.26-19/15-32/9 Деветта електронска јавна аукција	ЦИСТЕРНА KARDI PRIKLUCNO, BT-411-BM, 1994 година ЦИСТЕРНА KARDI PRIKLUCNO, BT-140-DG, 1993 година ЦИСТЕРНА UTVA PRIKLUCNO, BT-262-DH, 1990 година ЦИСТЕРНА BLUMHARDT PRIKLUCNO, BT-242-DH, 1985 година ДИГАЛКА KRAN OMEGA, МОДЕЛ 20 P&H	774.000,00 696.000,00 552.000,00 588.000,00 900.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола на ул.Довлецик бб (во плацот на Еуропа), на 18.04.2018 г. од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
18	Регионална дирекција Штип бр.28-15/4-2 Петнаесетта електронска јавна аукција	ЖЕЛЕЗНИ ПОДУПИРАЧИ, количина 2000 (комплетни и некомплетни)	500.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391
19	Регионална дирекција Тетово бр.28-8/4583-Т/24 Дваесетта електронска јавна аукција	БИДЕ, количина 300 КАПАЧИЊА, количина 15000 ЕЛЕМЕНТИ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА СТОЛИЦИ, количина 1079 АМБАЛАЖА ЗА РЕРНА, количина 237 ЕКО КОЖА, парчиња во разни димензии и бои, 52.16 метри	84.000,00 3.000,00 511.500,00 50,00 4.600,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Аргент Чиче, тел.076/464-648
20	Регионална дирекција Штип бр.28-15/5-2 Третта електронска јавна аукција	Машина за шиене, PEGASUS, количина 6 Машина за шиене JUKI, количина 3 Машина за шиене BROTHER, количина 1 Машина за шиене CONSEW, количина 2	135.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391
21	Регионална дирекција Штип бр.28-15/6-2 Третта електронска јавна аукција	Работна маса голема, количина 1 Работна фотеља црвена, количина 1 Клуб мала маса, количина 1 Работни бира мали, количина 7 Пијано ОПЕРА 125, количина 1	83.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391

22	Регионална дирекција Штип бр.28-15/7-2 Шестта електронска јавна аукција	КОМПЈУТЕР КУКИШТЕ, количина 6	57.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слаѓана Костадиновска, тел.070/285-391	
		ТВ-TCL, количина 1			
		ТВ-LG, количина 2			
		ТВ-SAMSUNG, количина 1			
		ТВ- FINLUK, количина 1			
		ТВ- QUATRO, количина 1			
		ТВ-GRUNDING, количина 5			
		ТВ-FILIPS, количина 2			
		ШТАМПАЧ, количина 1			15.000,00
		ТАСТАТУРА, количина 2			
		МАУС, количина 1			
		МОНИТОР, количина 2			
		ТВ-NEO, количина 1			
		КОМПЈУТЕР КУКИШТЕ, количина 2			
		ШТАМПАЧ, количина 2			
		МОНИТОР, количина 7			
		ТАСТАТУРА, количина 4			
		МАУС, количина 4			
		ТВ-QUADRO, количина 5	64.000,00		
		ТВ-TOMPSON, количина 1			
		ТВ-QUART обичен, количина 1			
		ТВ-GRUNDING, количина 1			
ТВ-FAVORIT, количина 1					
КОМПЈУТЕР КУКИШТЕ, количина 7					
КОМПЈУТЕР КУКИШТЕ, количина 9					
ТВ-TELEFUNCEN, количина 2					
ТВ-QUADRO, количина 3					
ТВ-GRUNDING, количина 5					
ТВ-QUART, количина 8	125.000,00				
ТВ-TCL, количина 2					
ТВ-FILIPS, количина 3					

23	Регионална дирекција Штип бр.28-15/8-1 Втора електронска јавна аукција	Уметничка слика МРТВА ПРИРОДА Техника-масло на платно со димензии 59x73 cm	110.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Штип на ул. Плоштад Слобода бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лица УЈП: Слаѓана Костадиновска, тел.070/285-391
		Уметничка слика ШТИПСКО НОВО СЕЛО Техника-масло на картон со димензии 78x76 cm		
		Уметничка слика АНТИКА Техника-масло на платно димензии 118x86 cm		
24	Регионална дирекција Скопје бр.28-169/34 Деведесет и седма електронска јавна аукција	ТОМОГРАФ од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје Макошпед АД (складиште Мацари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
25	Регионална дирекција Скопје бр.28-169/36 Тринаесетта електронска јавна аукција	Машина за дупчење во сите правци HAUS HERR Germanija, HBM20-B, фаб.бр.1116, 1999 година	2.094.448,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
		Машина за дупчење во сите правци HAUS HERR Germanija, HBM20-B, фаб. бр. 1117, 1999 година	2.094.448,00	
		Машина за (реверсно) длабинско дупчење, WIRTH Germanija, B1A, фаб.бр.147, монтирано на FAP1314S, SK-273-SU, 1978 година	2.136.089,00	
26	Регионална дирекција Скопје бр.28-169/38 Единаесетта електронска јавна аукција	СПА МАСАЖА СТОЛИЦА, SPA-904 GBE, 2009 година	33.358,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
		Апаратура за обликување на тело s/n BFS05235, Италија 2009 година	110.700,00	
		Апаратура за целулит C RF SYSTEM s/n THC 070260, Италија 2009 година	110.700,00	
		Солариум ERGOLINE 600 MODEL ADVANTAGE, 2009 година	71.033,00	
27	Регионална дирекција Струмица бр.28-140/4 Деветта електронска јавна аукција	Машина за разврстување (одделување) на НТМ (не тутунски поврзани материјали), TS8 2100RR-Belt Sorter incl.Re-Run for 7000 kg/h со инве.бр.15006	10.170.563,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струмица на ул.Ванчо Китанов бр.1, на 18.04.2018 и 19.04.2018 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
28	Регионална дирекција Струмица бр.28-140/1-2 Четврта електронска јавна аукција	Машина за лепење кутии, SKP-1 ТЕННОМЕХАНИКА, 1990 година	224.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струмица на ул. Гоце Делчев бб на 18.04.2018 и 19.04.2018 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
29	Регионална дирекција Прилеп бр.25-5233/4 Втора електронска јавна аукција	АКРАТО КАБЕРНЕ СОВИЊОН БАРИК 0.75 л, количина 2016 шишиња	1.814.400,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Емилија Тркалеска, тел.076/446-009
		ШАРДОНЕ БАРИК-0.75 л, количина 672 шишиња	604.800,00	
		МЕРЛО БАРИК-0.75 л, количина 672 шишиња	604.800,00	
30	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-55/10/4 Четврта електронска јавна аукција	Принтер Лабели машина Катер пика 104 Валентин	600.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.04.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
		Машина за копирање и печатење на текстил NASHUATEK MP 4500, AFICIO SUPER G 3	800.000,00	

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 20.04.2018 година (петок) на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
Доколку Депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.
Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и надавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.
Условите за учество на јавното надавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираните депозит.
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција.
За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 27.04.2018 година (петок) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.